

Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/24 и 16/25), Комисијата за одлучување по прекршок при Комисјата за заштита на конкуренцијата во состав: М-р. Борче Размоски–Претседател, М-р. Малинка Силјановска Николиќ, Александар Тргачевски, Никола Трајчевски и Valon Elezi -членови, постапувајќи во постапка поведена по службена должност со заклучок ПП бр.09-19/1 од 07.02.2025 година против Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје со седиште на Скупи бр.3 А Скопје застапувано од адвокат Гордана Гацева и Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Тодор Александров бр.77 Скопје застапувано од адвокат Менка Макаровска, на седница одржана на ден 04.07.2025 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје со седиште на Скупи бр.3 А Скопје се ЕМБС 5989876, ЕДБ 4030005550719 и жиро сметка 300000003672747 во Комерцијална банка АД Скопје, застапувано од адвокат Гордана Гацева и Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Славејко Арсов бр.138-1 Скопје со ЕМБС 7066180, ЕДБ 4080015554043 и жиро сметка 300000003942310 во Комерцијална банка АД Скопје, застапувано од адвокат Менка Макаровска, иако согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата биле должни до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достават известување за концентрација пред нејзиното спроведување, односно пред поднесување на пријава за промена до Централниот регистар на Република Северна Македонија на 10.10.2023 година, а по склучување на Договорот за пренос на удел од 03.08.2023, истите во наведениот период не поднеле известување за концентрација, со што сториле прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата за што на Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје му се изрекува санкција - глоба во износ од 307.000 денари што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата и на Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје му се изрекува санкција - глоба во износ од 307.000 денари што претставува околу XXX.% од вредноста на вкупниот годишен приход на Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата.

2. Се утврдува дека Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје со седиште на Скупи бр.3 А Скопје се ЕМБС 5989876, ЕДБ 4030005550719 и жиро сметка 300000003672747 во Комерцијална банка АД Скопје, застапувано од адвокат Гордана Гацева и Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. ул. Славејко Арсов бр.138-1 Скопје со ЕМБС 7066180, ЕДБ 4080015554043 и жиро сметка 300000003942310 во Комерцијална банка АД Скопје, застапувано од адвокат Менка Макаровска иако согласно член 18 став

(1) од Законот за заштита на конкуренцијата не смееле да ја спроведат концентрацијата пред 17.04.2025 година, како ден кога Комисијата за заштита на конкуренцијата донела решение со кое се утврдува дека предметната концентрација е во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје ја спровеле концентрацијата на 10.10.2023 година со поднесувањето на пријава за промена до Централниот регистар на Република Северна Македонија, со што сториле прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата за што на Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и се изрекува санкција - глоба во износ од 1.107.000 денари што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата и на Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје му се изрекува санкција - глоба во износ од 1.107.000 денари што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата.

3. За прекршоците од точка 1) и 2) од ова решение на Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје со седиште на Скупи бр.3 А Скопје се ЕМБС 5989876, ЕДБ 4030005550719 и жиро сметка 300000003672747 во Комерцијална банка АД Скопје, застапувано од адвокат Гордана Гацева му се изрекува единствена санкција-глоба во износ од 1.414.000 денари, што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата и на Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Славејко Арсов бр.138-1 Скопје со ЕМБС 7066180, ЕДБ 4080015554043 и жиро сметка 300000003942310 во Комерцијална банка АД Скопје, застапувано од адвокат Менка Макаровска, му се изрекува единствена санкција-глоба во износ од 1.414.000 денари, што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата

4. Глобата од точка 3) од ова решение, сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840xxx¹07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави доказ/примерок од извршената уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

¹ Се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија, кој е составен дел на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен весник на Р.М. бр.8/06)

Образложение

Од Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 26.09.2024 година, до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: КОП) доставен е допис ПП бр. 09-40/1 со цел КОП да утврди дали во наведениот предмет евентуално е сторен прекршок од член од член 60 став (1) точка 1) и /или 60 став (1) точка 2) од Законот.

Имено во дописот се наведува дека на ден 15.03.2024 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со која Орка Холдинг АД Скопје стекнува контрола над Жито Полог АД Тетово наш бр 08/64 од 15.03.2024 година.

Од доставеното известување, Комисијата за заштита на конкуренцијата утврдила дека Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје со седиште на Скупи бр.3 А Скопје (во понатамошниот текст: ОРКА ХОЛДИНГ АД) во концентрацијата дејствува заеднички со акционерот Друштво за градежништво, трговија и услуги СОФИЈА ГРАДБА ДОО Скопје со седиште на Орце Николов бр 71/1 Скопје (во понатамошниот текст СОФИЈА ГРАДБА ДОО), кое поседува 2.875 обични акции односно 5,13% од основната главнина на ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово. Дополнително, во известувањето е наведено дека ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје е содружник во Друштвото за градежништво, трговија и услуги СОФИЈА ГРАДБА ДОО Скопје, односно поседува 50% од уделите на Друштвото.

ОРКА ХОЛДИНГ АД, стекнала заедничка контрола со Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Тодор Александров бр.77 Скопје (во понатамошниот текст: БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ), над СОФИЈА ГРАДБА ДОО, со што настанала концентрација за која постоела обврска да се достави известување до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

На ден 07.02.2025 година КОП донесе Заклучок за поведување на прекршочна постапка бр. ПП 09-19/1 против ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ.

Заклучокот е доставен со прпратно писмо ПП бр. 09-19/2 од 07.02.2025 година.

Со допис наш ПП бр. 09-19/3 од 14.02.2025 година БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ одговори на заклучокот.

Со допис, наш ПП бр. 09-19/4 од 26.02.2025 година ОРКА ХОЛДИНГ АД одговори на заклучокот.

Со допис наш ПП бр. 09-19/5 од 10.03.2025 година БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ достави дополнителен одговор на заклучокот.

Со допис наш ПП бр. 09-19/6 од 12.03.2025 година ОРКА ХОЛДИНГ АД и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ доставија дополнителени податоци и информации.

Со допис ПП бр. 09-19/7 од 05.05.2025 година Комисијата за заштита на конкуренцијата ја извести КОП дека на ден 17.04.2025 година, Комисијата донела решение со кое утврдила

дека концентрацијата со која БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ и ОРКА ХОЛДИНГ АД стекнуваат заедничка контрола над СОФИЈА ГРАДБА ДОО, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

На ден 13.05.2025 година КОП донесе Прелиминарно известување за утврдена фактичка состојба ПП бр. 09-19/8.

Со допис ПП бр. 09-19/9 од 13.05.2025 година Прелиминарното известување беше доставено до странките во постапката.

Со допис наш ПП бр. 09-19/10 од 28.05.2025 година БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ и ОРКА ХОЛДИНГ АД се произнесоа по Прелиминарниот известување.

На ден 05.06.2025 година КОП донесе Конечно известување за утврдена фактичка состојба ПП бр. 09-19/11.

Со допис ПП бр. 09-19/12 и ПП бр. 09-19/13 од 09.06.2025 година Прелиминарното известување беше доставено до странките во постапката.

Со допис наш ПП бр. 09-19/14 од 18.06.2025 година БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ и ОРКА ХОЛДИНГ АД се произнесоа по Конечното известување.

Врз основа на анализа на доставените податоци и документи КОП во досегашната постапка по предметот, ја утврди следната фактичка состојба:

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 10.03.2025 година, а дополнето на 17.03.2025 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ и ОРКА ХОЛДИНГ АД, со која истите стекнуваат заедничка контрола над СОФИЈА ГРАДБА ДОО.

Решението за оценка на предметната концентрација Комисијата го донела на 17.04.2025 година

Согласно член 12 став (1) точка 2) алинеа 2 од Законот, концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а особено како резултат на стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие. Според податоците од Историјатот на промени за СОФИЈА ГРАДБА ДОО на ден 10.10.2023 година до Централниот регистар на Република Северна Македонија е поднесена пријава за промена, меѓу другото и договор за пренос на удел, имено ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје стекнала 50% од уделите во СОФИЈА ГРАДБА ДОО Скопје, со што стекнала заедничка контрола, (заедно со постојниот имател на удели БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ) над СОФИЈА ГРАДБА ДОО.

Од наведеното е јасно дека согласно член 12 став (1) точка 2) алинеа 2 од Законот, настанала концентрација со промена на контролата на долгорочна основа.

Услови за известување за концентрација

Согласно член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот, известување за концентрација до Комисијата се поднесува ако заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата, при што најмалку еден учесник мора да биде регистриран во Република Македонија и/или заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатијата учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и услуги во Република Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност.

- ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје во 2022 година остварил приходи од вкупно 4.843.760.272 денари (78.769.039 евра)²
- БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје во 2022 година остварил приходи од вкупно 2.257.041.473 денари (36.703.919 евра).
- Друштво за градежништво, трговија и услуги СОФИЈА ГРАДБА ДОО не остварила приходи во 2022 година.

Од наведените податоци е видно дека заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, најмалку еден од учесниците е регистриран во Република Северна Македонија и заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатијата учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и услуги во Република Северна Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност.

1. Обврска за известување за концентрација

Согласно член 15 став (1) од Законот учесниците во концентрацијата се должни до Комисијата да достават известување за концентрација пред нејзиното спроведување. Неподнесување на известување за концентрација согласно член 15 став (1) од Законот претставува прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот.

Согласно член 15 став (3) од Законот, при стекнување на заедничка контрола, заедничко известување поднесуваат учесниците на спојувањето односно стекнувачите на заедничката контрола, во случајот ОРКА ХОЛДИНГ АД и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ.

Од горенаведеното неспорно е дека, со предметната трансакција ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ стекнале заедничка контрола над СОФИЈА ГРАДБА ДОО, па оттука постоела обврска за ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ да достават до Комисијата известување за концентрација по

² Среден курс на НБРСМ на 31.12.2022 година 1 евро=61,4932 денари

склучување на Договорот за пренос на удел од 03.08.2023, а пред 10.10.2023 година, односно пред спроведување на истата.

ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ како претпријатија кои стекнале заедничка контрола над СОФИЈА ГРАДБА ДОО иако согласно член 15 од Законот биле должни до Комисијата да достават известување за концентрација по склучување Договорот за пренос на удел од 03.08.2023, а пред нејзиното спроведување односно пред 10.10.2023 година, истите не поднеле известување за концентрација во наведениот период, со што сториле прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот.

ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ целосно известување за наведената концентрација до Комисијата доставиле на ден 17.03.2025 година.

На ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ ќе им се изрече прекршочна санкција – глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата пресметан согласно член 16 од Законот, *односно вкупниот приход кој се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот. Ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие, при што кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.*

Вкупните приходи на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје остварени во 2022 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која и претходи на концентрацијата изнесуваат XXX денари.

Вкупните приходи на БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје остварени во 2022 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која и претходи на концентрацијата изнесуваат XXX денари денари.

Во утврдувањето на износот на глобата, согласно член 64 од Законот, КОП ги зема во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на прекршокот и степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од прекршокот.

При одмерување на глобата КОП ги зема во предвид следните олеснителни околности:

- Комисијата со решението бр. 08-60 од 17.04.2025 година, утврди дека наведената концентрација е во согласност со одредбите од Законот, па оттука со спроведувањето на концентрацијата не е нарушена конкуренцијата и не се предизвикани последици по конкуренцијата на релевантниот пазар;

- ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје поднесоа известување за предметната концентрација (на 10.03.2025 година, адополнето на 17.03.2025 година) веднаш по поведувањето на предметната прекршочна постапка и
- ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје ефективно соработуваа со КОП за време на постапката.

Врз основ на горенаведеното КОП утврди дека ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје како претпријатија кои стекнале заедничка контрола над СОФИЈА ГРАДБА ДОО, иако согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата биле должни до Комисијата да достават известување за концентрација пред нејзиното спроведување односно пред да поднесенат пријава за промена до Централниот регистар на Република Северна Македонија на 10.10.2023 година, а по склучување на Договорот за пренос на удел од 03.08.2023 година,, истите во наведениот период не поднеле известување за концентрација, со што сториле прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот за што на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и се изрекува санкција - глоба во износ од 307.000 денари што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата и на БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје му се изрекува санкција - глоба во износ од 307.000 денари што претставува околу XXX.% од вредноста на вкупниот годишен приход на БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата.

Согласно член 18 став (1) од Законот, концентрацијата не смее да се спроведе ниту пред да биде поднесено известување за истата до Комисијата, ниту по поднесувањето на известувањето, се додека не биде донесено решение дека концентрацијата е во согласност со одредбите од Законот.

КОП утврди дека концентрацијата е спроведена пред да биде поднесено известувањето до Комисијата и без да биде донесено решение од Комисијата, односно ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ постапиле спротивно на член 18 став (1) од Законот.

Спроведување на концентрација спротивно на член 18 став (1) од Законот претставува прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот.

КОП утврди дека времетраењето на прекршокот од член 60 став (1) точка 2) од Законот е од 10.10.2023 година како ден кога е спроведена концентрацијата (поднесена пријава за промена до Централниот регистар на Република Северна Македонија) до 17.04.2025 година како ден кога Комисијата донела решение со кое се утврдува дека предметната концентрација е во согласност со Законот. Врз основа на ова периодот во кој траел прекршокот изнесува 1 година и 6 месеци.

За сторениот прекршок на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ ќе им се изрече прекршочна санкција – глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата пресметан согласно член 16 од Законот, *односно вкупниот приход кој се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на*

додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот. Ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие, при што кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.

Вкупните приходи на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје остварени во 2022 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која и претходи на концентрацијата изнесуваат XXX денари.

Вкупните приходи на БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје остварени во 2022 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која и претходи на концентрацијата изнесуваат XXX денари денари.

Во утврдувањето на износот на глобата, согласно член 64 од Законот, КОП ќе ги земе во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на прекршокот и степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од прекршокот.

При одмерување на глобата КОП ги зема во предвид следните олеснителни околности:

- Комисијата со решението бр. 08-60 од 17.04.2025 година, утврди дека наведената концентрација е во согласност со одредбите од Законот, па оттука со спроведувањето на концентрацијата не е нарушена конкуренцијата и не се предизвикани последици по конкуренцијата на релевантниот пазар;
- ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје поднесоа известување за предметната концентрација (на 10.03.2025 година, адополнето на 17.03.2025 година) веднаш по поведувањето на предметната прекршочна постапка и
- ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје ефективно соработуваа со КОП за време на постапката.

Врз основ на горенаведеното КОП утврди дека ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје како претпријатија кои стекнале заедничка контрола над СОФИЈА ГРАДБА ДОО, иако согласно член 18 став (1) од Законот не смееле да ја спроведат концентрацијата пред 17.04.2025 година, како ден кога Комисијата донела решение со кое се утврдува дека предметната концентрација е во согласност со Законот, ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје ја спровеле концентрацијата на 10.10.2023 година со поднесувањето на пријава за промена до Централниот регистар на Република Северна Македонија, со што сториле прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот за што на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје и се изрекува санкција - глоба во износ од 1.107.000 денари што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата и на БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје му се изрекува санкција - глоба во износ од 1.107.000 денари што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата.

Согласно член 27 став (1) од Законот за прекршоците - Ако сторителот со едно дејствие или со повеќе дејствија сторил повеќе прекршоци, но не е донесена одлука за прекршок,

претходно ќе се утврди санкцијата за секој одделен прекршок, а потоа ќе се изречат како единствена санкција сите така утврдени санкции.

Согласно член 27 став (2) од Законот за прекршоците - Ако за повеќе прекршоци сторени во стек е утврдена глоба ќе се изрече единствена санкција што е еднаква на збирот на одделно утврдената глоба, која не може да го надмине законскиот максимум на глобата пропишана со закон.

Оттука, КОП, согласно член 27 од Законот за прекршоците, на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје му изрекува единствена санкција во износ од 1.414.000 денари, што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата и на БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје, му изрекува единствена санкција во износ од 1.414.000 денари, што претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје остварен во 2022 година како година која и претходи на концентрацијата

Заради сето горе наведено се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од осум (8) дена од денот на приемот на ова решение. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК**

**Претседател
М-р. Борче Размоски**